



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифа. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1831-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1831-670880.

Вторник

БЕЛГРАД

БРОЈ 1

ГОД. VIII

Редакција: Улица Кралевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010.

1.

РЕЗОЛУЦИЈА

ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОГОТ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1952 ГОДИНА

Народната скупштина на ФНРЈ, на заедничка седница на Сојузното веќе и Веќето на народите, одржана на 29 декември 1951 година, врз основа на чл. 3 ст. 2 и чл. 13 ст. 3 од Правилникот за работа на Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници на Сојузното веќе и на Веќето на народите а во врска со чл. 44 ст. 2 точ. 12 од Уставот на ФНРЈ, донесува следна

РЕЗОЛУЦИЈА

I. Се овластува Владата на ФНРЈ времено да го извршува, до донесувањето на Законот за општествениот план на ФНРЈ за 1952 година, сојузниот општествен план врз основа на Предлогот на општествениот план на ФНРЈ за 1952 година што го испратила Владата до Народната скупштина на 28 декември 1951 година.

II. Владата на ФНРЈ ќе го испрати Предлогот на општествениот план на ФНРЈ за 1952 година, согласно на чл. 21 од Законот за планското управување со народното стопанство, на мнение и забелешки до народните собранија на народните републики, до работничките совети на стопанските здруженија, до стопанските комори и до сојузните и републичките органи на синдикалните и здружните организации.

III. Владата на ФНРЈ ќе ги поднесе Предлогот на законот за општествениот план на ФНРЈ за 1952 година на Народната скупштина, односно на одборите за стопански план и финансии доволно навремено за да може Народната скупштина да го усвои Законот за општествениот план на ФНРЈ за 1952 година пред крај на март 1952 година. Со предлогот на законот Владата ќе поднесе и потребна документација како и своје мислења и забелешки од надлежните тела и организации што не ќе ги усвои таа.

IV. Предлогот на општествениот план на ФНРЈ за 1952 година треба веднаш да се објави поради негова дискусија и јавноста.

Бр. 391

30 декември 1951 година
Белград

Потпретседател
на Веќето на народите,
Митра Митровиќ, с. р.

Претседател
на Сојузното веќе,
Владимир Симиќ, с. р.

2.

РЕЗОЛУЦИЈА

ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОГОТ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1952 ГОДИНА

Народната скупштина на ФНРЈ, на заедничка седница на Сојузното веќе и на Веќето на народите, одржана на 29 декември 1951 година, врз основа на

чл. 3 ст. 2 и чл. 13 ст. 3 од Правилникот за работа на Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници на Сојузното веќе и на Веќето на народите а во врска со чл. 44 ст. 2 точ. 12 од Уставот на ФНРЈ, донесува следна

РЕЗОЛУЦИЈА

I. Предлогот на сојузниот буџет за 1952 година што и го поднела на Народната скупштина Владата на ФНРЈ на 28 декември 1951 година, се упатува на разгледување на одборите за стопански план и финансии.

II. Владата на ФНРЈ ќе го испрати до Народната скупштина, односно до нејзините одбори за стопански план и финансии, потполниот текст на Предлогот на законот за сојузниот буџет за 1952 година, заедно со неговите прилози, доволно на време за да може Народната скупштина да го претресе и усвои Законот за сојузниот буџет за 1952 година најдоцна до крај на март 1952 година.

III. Народната скупштина времено го одобрува буџетот на социјалното осигурување во висина од 71 милијарда 400 милиони динари, кој е приложен како анекс кон Предлогот на сојузниот буџет за 1952 година.

IV. Се овластува Владата на ФНРЈ да може и пред донесувањето на Законот за сојузниот буџет за 1952 година да установи нов систем за финансирање на социјалното осигурување и во врска со тоа да донесе соодветни прописи.

Ако со тие прописи ќе се отстапи од одредбите на постоечките закони и доколку тие не ќе бидат содржани во Предлогот на законот за сојузниот буџет за 1952 година, Владата ќе ги поднесе соодветните уредби на потврда на Народната скупштина на нејзиното прво наредно заседание.

Бр. 392

30 декември 1951 година
Белград

Потпретседател
на Веќето на народите,
Митра Митровиќ, с. р.

Претседател
на Сојузното веќе,
Владимир Симиќ, с. р.

3.

ОДЛУКА

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТВРДА НА УКАЗИТЕ ОД ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ДОНЕСЕНИ ВО ВРЕМЕТО ПОМЕГУ IV РЕДОВНО И II ВОИРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ (II СВИКУВАЊЕ), СОГЛАСНО НА ЧЛ. 74, ТОЧ. 6, 13 И 15 ОД УСТАВОТ НА ФНРЈ

Врз основа на чл. 74 точ. 6, 13 и 15 од Уставот на ФНРЈ и чл. 3 и 13 од Правилникот за работа на Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници на Сојузното веќе и Веќето на народите, Народната скупштина на својата XII заедничка седница одржана на II воиредно заседание (II свикнување) на 28 декември 1951 година, донесе одлука која гласи:

Се потврдуваат указите што ги донесе Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ врз основа на чл. 74, точ. 6, 13 и 15 од Уставот на ФНРЈ во времето помеѓу IV редовно и II вонредно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ (II свикување), и тоа:

1. Указот за укинување советите на Владата на ФНРЈ: за енергетика и екстрактивна индустрија, за машиноградба, за преработувачка индустрија и за градежни работи и за осигнување Совет за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ; У. бр. 1742 од 6 октомври 1951 година;

2. Указот за укинување Министерството на надморската трговија на ФНРЈ; У. бр. 1743 од 6 октомври 1951 година;

3. Указот за разрешување и назначување министри на Владата на ФНРЈ; У. бр. 1744 од 6 октомври 1951 година;

4. Указот за именување членови на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ; У. бр. 1746 од 6 октомври 1951 година;

5. Указот за разрешување заменикот на Министерот—Претседател на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ; У. бр. 1824 од 20 октомври 1951 година;

6. Указот за разрешување од должност заменикот на Министерот—Претседател на Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ; У. бр. 1825 од 20 октомври 1951 година;

7. Указот за назначување заменик на Министерот—Претседател на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ; У. бр. 1869 од 27 октомври 1951 година;

8. Указот за престанок на важноста на Указот за формирање области како административно-територијални единици и времените народни одбори на областите на територијата на НР Србија, НР Хрватска, НР Словенија, НР Македонија и НР Босна и Херцеговина; У. бр. 1943 од 7 ноември 1951 година;

9. Указот за разрешување од должност Директорот на Главната дирекција на речниот сообраќај; У. бр. 1991 од 17 ноември 1951 година;

10. Указот за именување членови на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ; У. бр. 2004 од 19 ноември 1951 година;

11. Указот за укинување Главната дирекција на речниот сообраќај како сојузен орган и нејзиното пренесување во надлежност на Владата на НР Србија; У. бр. 2028 од 22 ноември 1951 година;

12. Указот за именување член на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ; У. бр. 2149 од 15 декември 1951 година;

13. Указот за временото финансирање потребите на Федеративна Народна Република Југославија во периодот јануари—март 1952 година; У. бр. 2213 од 24 декември 1951 година.

Потпретседател
на Веќето на народите,
Митра Митровиќ, с. р.

Претседател
на Сојузното веќе,
Владимир Симиќ, с. р.

4.

ОДЛУКА

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ ОД ВЛАДАТА НА ФНРЈ ДОНЕСЕНИ ВО ВРЕМЕТО ОД IV РЕДОВНО ДО II ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

Сојузното веќе на Народната скупштина на ФНРЈ на својата XIII седница одржана на II вонредно заседание (II свикување) на 29 декември 1951 година и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на својата XII седница одржана на II вонредно засе-

дание (II свикување) на 29 декември 1951 година во Белград донесоа истоветна одлука која гласи:

I.

Се потврдуваат уредбите што ги донесе Владата на ФНРЈ од 11 октомври 1951 година заклучно до 18 декември 1951 година врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство од 4 февруари 1946 година, и тоа:

1) Уредбата за укинување задолжителниот откуп на маз и маслиново уље („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/51);

2) Уредбата за помиснување на Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/51);

3) Уредбата за цените на занаетлиските производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51);

4) Уредбата за арондација на земјиштата на селско-стопанските добра и селанските работни задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/51);

5) Уредбата за стивање вол сила на Уредбата за задолжително држење на добиток и за унесување сточарството на земјоделските стопанства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/51);

6) Уредбата за поставката на лиценција на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51).

II.

Се потврдуваат уредбите што ги донесе Владата на ФНРЈ од 25 октомври 1951 година заклучно до 21 ноември 1951 година врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за воведување нов платен систем и други стопански мерки со цел да се подготви новиот плански и финансиски систем од 2 октомври 1951 година, и тоа:

1) Уредбата за додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51);

2) Уредбата за паричната надокната наместо бонуси за прехрана („Службен лист на ФНРЈ“, број 48/51);

3) Уредбата за подолба на добитокта на занаетлиските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/51).

Потпретседател
на Веќето на народите,
Митра Митровиќ, с. р.

Претседател
на Сојузното веќе,
Владимир Симиќ, с. р.

5.

УКАЗ

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска со чл. 6 точ. 3 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Основниот закон за општествениот придонес и за даноците, што го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 29 декември 1951 година, а кој гласи:

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРИДОНЕС И ЗА ДАНОЦИТЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Општествениот придонес и даноците служат за општи потреби на општествената заедница, што се подмируваат, согласно на општествените планови, преку буџетот.

Член 2

Општествен придонес плаќаат стопанските претпријатија и задругите.

Обврската за плаќање на општествен придонес е општа.

Стопите на општествениот придонес се пропорционални.

Во рамките на една стопанска област општествениот придонес се плаќа по истата стопа.

Член 3

Данокот го плаќаат граѓаните и правните лица.

Даночната обврска е општа.

Даночните стопи по правило се прогресивни.

Видови на даноците можат да се установуваат само со сојузен закон.

Член 4

На приходите од работниот однос не се плаќаат никакви даноци.

Член 5

Ослободување од данокот и давање даночни олеснувања може да биде само во случаите и на начинот предвиден со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Владата на ФНРЈ може овластувањето за донесување на овие прописи да го пренесе на владите на народните републики.

Член 6

Стопанските претпријатија и задругите за никакви други цели не можат да ги употребуваат износите што се определени за плаќање на општествениот придонес и даноците, осем за самостојно финансирање на инвестициите предвидени со општествениот план.

II. ОПШТЕСТВЕН ПРИДОНЕС

Член 7

Стопанските претпријатија и задругите се должни во својата стопанска дејност да ги остварат износите за општествениот придонес.

Член 8

Општествениот придонес се плаќа во определен процент според истрошениот фонд на платите.

Општествениот придонес се пресметува по стопите кои ги определува сојузниот општествен план.

Член 9

Сите или поодделни стопански претпријатија од определена гранка и задругите кои, со обзир на структурата на производните сили или односите на пазарот, имаат подобри услови што им обезбедуваат поголеми приходи од просечните, плаќаат, осем општествен придонес, и припаден општествен придонес.

III. ДАНОЦИ

Член 10

Видовите на данокот се:

- данок на прометот,
- данок на екстра добивката,
- данок на вишокот на фондот на платите,
- данок на доходот,
- данок на наследствата и подароците,
- локален данок,
- местен самопридонес.

1) Данок на промет

Член 11

Данокот на прометот се плаќа на прометот на поодделни производи и добра и на надокнадата за поодделни услуги.

Данокот на прометот се пресметува по пропорционална стопа од постигнатата продажна цена на производите, добрата и услугите.

Стопата на данокот на прометот може да биде и прогресивна, а може да биде изразена и во апсолутен износ по единица на мерка на некој производ односно група производи или услуги.

Производите и добрата на чии што промет се плаќа данок и услугите за чии надокнада се плаќа данок, како и стопите на данокот на прометот се определуваат со тарифата на данокот на прометот.

Член 12

Даночен обврзник на данокот на прометот е производителот на производи или продавачот на добра односно вршителот на услуги.

Со тарифа за данокот на прометот може да се пропише данокот на прометот да го плаќа купувачот.

2) Данок на екстра добивката

Член 13

Данокот на екстра добивката го плаќаат стопанските претпријатија и задругите на добивката што ја оствариле во текот на една година поради својата исклучително подобра техничка спрема, подобрите природни или други услови во однос на поголемиот дел од претпријатијата на односната гранка.

3) Данок на вишокот на фондот на платите

Член 14

Ако остварениот фондот на платите на стопанската организација е поголем од фондот на платите потребен за користење на капацитетот определено со општествениот план, стопанската организација плаќа данок на вишокот на фондот на платите.

Стопите на данокот на вишокот на фондот на платите по правило се прогресивни.

4) Данок на доходот

Член 15

Данокот на доходот се плаќа:

- на приходи од земјата,
- на приходи од зградите,
- на приходи од приватната дејност, и
- на приходи од друг имот и од имотните права.

Член 16

Даночни обврзници на данокот на доходот се:

- селско-стопанските домаќинства,
- занаетчиските домаќинства,
- домаќинствата со приватни занимања,
- домаќинствата од сопствениците на имоти односно на имотни права кои донесуваат приходи.

Член 17

Даночните обврзници плаќаат данок на доходот на приходите остварени на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

Данокот на доходот се пресметува и плаќа во местото на пребивалиштето, односно седиштето на даночниот обврзник.

Во основата на данокот на доходот влегуваат приходите остварени во годината за која се врши облог.

Член 18

Висината на данокот на доходот се определува по правило врз збирот на приходите на даночниот обврзник.

Секој приход кој влегува во збирот се утврдува и искажува одделно.

Член 19

Во основата на данокот на доход на селско-стопанските домаќинства, на занаетчиските домаќинства и на домаќинствата со други приватни занимања (чл. 16 точ. а), б) и в) влегуваат сите приходи на тие домаќинства, осем приходите од работниот однос.

Во основата на данокот на доходот на домаќинствата од сопствениците на имоти и имотни права кои донесуваат приходи влегуваат приходите од земја и згради и од други имоти и имотни права (чл. 15 точ. а), б) и г).

Член 20

Стопите на данокот на доходот се утврдуваат спрема категориите на обврзниците (чл. 16).

Категоријата на даночниот обврзник се определува според тоа кој вид приходи е претсезен во неговите приходи на кои плаќа данок на доходот.

Стопите за данокот на доходот по правило се прогресивни.

Во одделни случаи можат да се пропишат пропорционални даночни стопи или данок во определен износ.

Член 21

Приходот од земјата се утврдува според површината на земјата, нејзиниот квалитет (бонитет) и видот на обработката (културата) врз основа на катастарот (катастарски чист приход).

Член 22

Ако приносот од земјата позначително отстапува од средниот принос, на подрачјето на целата околина или град, врз основа на прописите донесени за извршување на овој закон, може сразмерно да се намали односно поголеми катастарскиот чист приход за целата околина односно град за таа година.

Ако се наголеми приносот на даночниот обврзник поради извршени мелiorации или промена на културата, катастарскиот чист приход нема да се наголеми а може и да се намали за времето кое ќе се определи со прописите донесени за извршување на овој закон.

Ако поради, невреме се намали позначително приносот од земјата на даночниот обврзник, ќе се изврши отпис на данокот сразмерно на настанатата штета, според прописите што ќе ги донесе Владата на ФНРЈ.

Член 23

Приходите од згради и приватни дејности, како и приходите од имоти и имотни права (чл. 15 точ. б), в) и г) како што се приходите од рента, камата, патенти, плодоуживање, авторско право и слично, влегуваат во основата на данокот во стварните износи откога ќе се одбијат трошковите што биле потребни за остварување на тие приходи.

Член 24

Граѓаните и правните лица плаќаат данок на доходот и на приходите што потекнуваат од странство, доколку на такви приходи не се плаќа данок во странство.

5) Данок на наследства и подароци

Член 25

Данокот на наследства и подароци го плаќаат граѓаните и приватните правни лица кои здобиваат имот и имотни права со наследство или со легат односно со подарок.

Даночните обврзници плаќаат данок на наследства и подароци и на имот и имотни права здобивени со наследство или со легат односно подарок во странство, осем на недвижности ако тој или сличен данок не се плаќа во странство.

Член 26

Стопите на данокот на наследства и подароци се определуваат прогресивно според вредноста на наслед-

ството помеѓу даночниот обврзник и оставителот односно подарокодавачот и според економската сила на даночниот обврзник.

6) Локален данок

Член 27

За задоволување на локалните потреби околинските, градските и општинските народни одбори можат да воведуваат локален данок.

Локалниот данок се обложува во определен процент на данокот на доходот.

На кои форми на данокот на доходот, за кои потреби, под кои услови и во која висина може да се воведува локален данок ќе се определи со прописи донесени за извршување на овој закон.

7) Местен самопридонес

Член 28

За изградба на определени комунални, здравствени, социјални и културни објекти, општинскиот и градскиот народен одбор, врз основа на заклучокот од соборот на избирачите на местото, општината односно градот може да воведат местен самопридонес за поодделно место, за целата општина односно градот.

Со заклучокот од соборот на избирачите односно со одлуката од народниот одбор со која се воведува местен самопридонес мора да се определи неговата цел, вкупниот износ, основата и стопата.

IV. ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРИДОНЕС И НА ДАНОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛАЌААТ СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗАДРУГИТЕ

Член 29

Стопанските претпријатија и задругите го пресметуваат и уплатуваат општествениот придонес и данокот на вишокот на фондот на платите според месечната пресметка на исплатените плати на работниците и службениците.

Данокот на прометот и данокот на екстра добивката го пресметуваат и уплатуваат стопанските претпријатија и задругите според извршениот промет односно постигнатата екстра добивка.

Член 30

Годишната пресметка (облог) на општествениот придонес и на даноците се врши со решение од финансискиот орган на околинскиот односно градскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа стопанското претпријатие односно задругата.

Против решението за годишната пресметка (облог) на општествениот придонес и на даноците може да се изјави жалба непосредно до повисокиот финансиски орган во рок од 15 дена по приемот на решението.

Член 31

Општествениот придонес и даноците ги наплатува банката односно финансискиот орган на околинскиот, односно градскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа претпријатието односно задругата.

Член 32

Државата има право на првенствена наплата на општествениот придонес, на даноците, каматите и на паричните казни за даночните прекршоци.

Член 33

Повеќе платените износи на општествениот придонес и на даноците ќе се засметаат во стиплата на изно-

сите што доспеваат подоцна за наплата или му се враќаат на претпријатието односно на задругата по нивно барање.

Член 34

На износите на општествениот придонес и на даноците што не се платени во пропишаниот срок се плаќа камата.

V. ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ ОД ГРАЃАНИТЕ И ОД ПРИВАТНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА

Член 35

Данокот на промет, данокот на доход и данокот на подароци ги обложува финансискиот орган на околинскиот односно градскиот народен одбор на чие подрачје се врши прометот, односно на чие подрачје даночниот обврзник има свое пребивалиште (седиште), имот или други извори на приходи.

Данокот на наследства го обложува финансискиот орган на околинскиот односно градскиот народен одбор на чие подрачје оставителот имал пребивалиште, односно на чие подрачје се води оставинската постапка, а данокот на наследства од странство го обложува финансискиот орган на околинскиот односно градскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа пребивалиштето на наследникот.

За облог на поодделни видови и форми на даноци можат при финансиските органи да се основат даночни комисии, кои ги избира и разрешува народниот одбор.

Член 36

Данокот се обложува со решение од финансискиот орган или од даночната комисија при финансискиот орган на околинскиот односно градскиот народен одбор.

Против решението од финансискиот орган може да се изјави жалба непосредно до повисокиот финансиски орган во рок од 15 дена од приемот на решението.

Повисоките финансиски органи можат да основаат комисии за донесување решенија по жалбите.

Член 37

Облогот на локалниот данок и месниот самопридонес го врши финансискиот орган на народниот одбор кој ги вовел.

Против решението за облог може да се изјави жалба до народниот одбор во рок од 15 дена по приемот на решението.

Член 38

Данокот се плаќа врз основа на решението за облог.

Додека не се донесе решението за облог, данокот, осем данокот за наследства и подароци се плаќа во вич на аконтации според облогот од претходната година.

Во исклучителни случаи наплатата на аконтацијата може да се врши во износи поголеми или помали од данокот од претходната година.

Член 39

Редовната и присилната наплата на данокот ја врши финансискиот орган на околинскиот односно градскиот народен одбор преку своите извршни службеници.

Член 40

На делозите од данокот што не се платени во пропишаниот срок се плаќа камата.

Член 41

Државата има право на првенствена наплата на данокот, на каматите и на паричните казни за даночните прекршоци.

Член 42

Од повеќе платениот данок се присметува во отплата на данокот кој доспева подоцна за наплата или му се враќа на даночниот обврзник по негово барање.

VI. КОНТРОЛА НА НАПЛАТАТА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРИДОНЕС И НА ДАНОЦИТЕ

Член 43

Финансиските органи вршат контрола на наплатата на општествениот придонес и на даноците во границите и на начинот определен со овој закон и со прописите донесени врз основа на него.

Во вршењето на контролата над стопанските претпријатија и други даночни обврзници што се однесуваат до општествениот придонес и данок финансиските органи ја испитуваат правилноста на пресметката на извршениот промет и постигнатиот приход, потоа чистиот приход и неговата распределба, утрошокот делот на приходите кој е наменет за инвестиции и резервни фондови и навременоста на уплатата на општествениот придонес и данок.

Член 44

Во вршењето на контролата над наплатата на општествениот придонес и данокот финансиските органи се овластени да ги прегледаат работните книги, работните и помошните простории и техничките уреѓања, пресметките, книговодствените и други документи од финансиска природа на стопанските претпријатија и на други даночни обврзници за да се утврдат приходите односно доходот, прометот и вредноста на имотот.

Член 45

Овластувањата предвидени во чл. 43 и 44 од овој закон финансиските органи ги имаат и во вршењето на контролата над наплатата на други државни приходи.

VII. ДАНОЧНИ ПРЕКРШОЦИ

Член 46

Правното лице или поодделно лице должно е на државните финансиски органи да им ги даде податоците за елементите врз основа на кои може да се определи општествениот придонес и данокот како и податоци за општествениот придонес односно за данокот на друго правно лице или поодделно лице, доколку е таа должност предвидена со овој закон или со прописите донесени врз основа на него.

Член 47

Правното лице или поодделно лице кое врз основа на овој закон или на прописите донесени врз основа на овој закон е должно на државните финансиски органи да им поднесе пријава или податоци за својот општествен придонес односно за данокот или за општествениот придонес односно за данокот на друго правно лице или поодделно лице, па оваа пријава или податоците не ќе ги поднесе во пропишаниот срок или не се одзове на покана од финансискиот орган да ги даде споменатите податоци, ќе се казни со парична казна до 25.000 динари или во определен процент од обложениот општествен придонес односно данок најмногу до 25.000 динари, а во потешки случаи со парична казна до 100.000 динари.

Член 48

Правното лице или поодделно лице кое му спречи на овластениот финансиски службеник да изврши прегледање на неговите работни книги и други евиденции и работни простории поради пресметувањето на општествениот придонес односно данокот, ќе се казни со парична казна до 50.000 динари.

Член 49

За прекршоците од чл. 47 на овој закон ќе се казни со парична казна до 10.000 динари и одговорното службено лице или друго одговорно лице кое го сторило прекршокот работејќи од името на правното лице.

Со иста казна ќе се казни и одговорното службено лице на народниот одбор кое што не го уплати во пропишаниот срок приходот наплатен во корист на одредениот буџет.

VIII. ЗАСТАРЕНОСТ

Член 50

Правото на пресметување на општествениот придонес и на пресметување односно облогот на данокот, како и правото на изречување казна за прекршок застарува за 5 години по свршувањето на годината за која требело да се изврши пресметувањето и облогот, односно во која прекршокот е сторен.

Правото на наплата на општествениот придонес и на данокот како и правото на наплата на казната поради прекршок застарува за 5 години по свршувањето на годината во која требело да се изврши наплата.

Правото на стопанските претпријатија и на други даночни обврзници на враќање платените износи на име општествениот придонес, данок, камата и парична казна поради прекршок, кои не требело да ги платат, застарува за пет години по свршувањето на годината во која е извршена наплата.

Член 51

Текот на застареноста на правото за пресметување општествениот придонес и за пресметување односно за облог на данокот и правото за изречување казна поради прекршок, се прекинува со секое службено дејство од надлежниот државен орган извршено со цел за пресметување или облог, односно со цел за донесување решение за прекршокот.

Текот на застареноста на правото за наплата на општествениот придонес и на данокот, како и на правото за наплата на казната поради прекршок се прекинува со секое службено дејство од надлежниот државен орган извршено со цел за наплата.

Текот на застареноста на правото за враќање на недоделуваниот платен општествен придонес, данок, камата и парична казна поради прекршок се прекинува со секое дејство на стопанското претпријатие односно на даночниот обврзник преземено кај надлежниот државен орган со цел тоа да се врати.

Член 52

Правносилно решение за пресметување на општествениот придонес и за пресметување односно облог на данокот може да се измени во срок од 3 години по неговата правносилност ако во пресметката или облогот се утврди грешка или ќе се разберат дополнителни факти или докази кои не биле порано познати а кои влијаат на донесувањето на решението.

Изменувањето на решение за пресметување односно облог го донесува, по сопствена иницијатива или по барање од странката, органот што го донел решението во прв степен.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 53

Земјоделските задруги чие работење не е уредено по стопанска сметка ќе плаќаат данок на доход.

Член 54

Владата на ФНРЈ и владата на народната република ќе основаат одделни комисии што ќе ја испитаат состојбата на катастарот на земјата, ќе извршат поправки и дополненија на катастарските податоци, ќе го пресметаат новиот катастарски чист приход и ќе воспостават катастар на подрачјето на кое не постои.

Член 55

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за даноците („Службен лист на ФНРЈ“, бр 105/46), како и другите закони и подзакони

врз основа на него што му се спротивни на овој закон.

Уредбата за данокот на прометот на производи, Уредбата за данокот на доходот, Уредбата за данокот на наследствата и подароците и прописите на народните републики за месниот самопридонес остануваат во сила додека Владата на ФНРЈ односно владата на народната република не донесе соодветни нови прописи.

Член 56

За да се извршат одредбите од овој закон се овластува Владата на ФНРЈ да донесе:

а) прописи за општествениот придонес и за неговата употреба за извршување на инвестициите предвидени со општествениот план,

б) прописи за ослободување од данокот, за давање даночни олесненија и отписи на данокот,

в) тарифа на данокот на прометот,

г) прописи за данокот на екстра добивката, за данокот на вишокот на фондот на платите, за данокот на доходот, за даноците на наследствата и подароците и за локалниот данок, како и за даночните стопи,

д) прописи за утврдување на катастарскиот чист приход и за одржување катастарот на земјиштето,

е) прописи за принудна наплата на општествениот придонес и на данокот, и за трошковите на принудна наплата,

ж) прописи за каматната стопа за ненавремено платениот општествен придонес и данок.

Прописи за месниот самопридонес донесува владата на народната република.

Член 57

Министерот на финансите на ФНРЈ може поодделни стопански претпријатија, на предлог од министерот на финансите на народната република, делум или во целост да ги ослободи од плаќањето данок на прометот.

Начинот на пресметувањето и сроките за уплата на општествениот придонес, на даноците, локалните даноци и други државни приходи го пропишува Министерот на финансите на ФНРЈ. Ова овластување што се однесува до наплата на аконтацијата на данокот на доходот Министерот на финансите на ФНРЈ може да го пренесе на министерот на финансите на народната република.

Министерот на финансите на ФНРЈ може да определи контролата на пресметувањето и уплатата и годишното пресметување на општествениот придонес и на данокот на стопанските претпријатија под стопанска управа на државните органи што имаат свои финансиски органи, да ја вршат тие финансиски органи.

Министерот на финансите на народната република може да определи поодделни претпријатија, осем претпријатијата од претходниот став, на кои што годишното пресметување на општествениот придонес и на данокот ќе им го врши министерството на финансите на народната република.

Член 58

Со цел да се одбегне двојно оданочување, да се обезбеди началото на взаимноста, правната заштита и правната помош, како и со цел да се применат реторзивни мерки, Министерот на финансите на ФНРЈ може да донесува потребни прописи.

Член 59

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1952 година.

У. бр. 2268

29 декември 1951 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,

Миле Перунички, с. р.

Претседател,

др Иван Рибар, с. р.

6.

УКАЗ

Врз основа на членот 74 точ. 6 од Уставот, а во врска со чл. 6 точ. 3 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за дополнување на Законот за ордените и медалите на Федеративна Народна Република Југославија, што го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 29 декември 1951 година, а кој гласи:

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА****Член 1**

После членот 3 од Законот за ордените и медалите на Федеративна Народна Република Југославија се додава нов член кој гласи:

„Член 3-а

Покрај ордените и медалите споменати во членот 3 од овој закон се воведуваат:

- 1) Орден Бојно знаме;
- 2) Орден Народна армија I, II и III ред;
- 3) Орден за војнички заслуги I, II и III ред;
- 4) Медал за војнички заслуги; и
- 5) Медал за војнички врлини.

Орденот Бојно знаме им се доделува на воените старешини кои во текот на војната ќе покажат нарочна храброст, самопожртвување и умешност во командирањето и пожртвувана работа за изградбата, зајакнувањето и оспособувањето на оружаните сили на Федеративна Народна Република Југославија.

Орденот Народна армија I, II и III ред се доделува за нарочни заслуги постигнати во изградбата и јакнењето на оружаните сили на ФНРЈ, или за нарочни успеси постигнати во раководењето со воените единици, во нивното зајакнување и оспособување за одбрана на независноста на Федеративна Народна Република Југославија.

Орденот за војнички заслуги I, II и III ред и Медалот за војнички заслуги се доделуваат за постигнати успеси во нарочното заложување и истакнување во работата.

Медалот за војнички врлини се доделува за беспрекорно вршење на должноста и примерни војнички односи.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија.“

У. бр. 2270

29 декември 1951 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перунички, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

7.

УКАЗ

Врз основа на членот 74 точ. 6 од Уставот, а во врска со чл. 6 точ. 3 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за изменување членот 15 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, што го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 29 декември 1951 година, а кој гласи:

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОТ 15 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА****Член 1**

Во членот 15 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија ставот 2 се менува и гласи:

„Врховната сметковна комисија ќе врши контрола на извршувањето на буџетот и општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија и други права што ќе и ги определи Президиумот.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 2241

31 декември 1951 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перунички, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

8.

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска со чл. 6 точ. 3 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за спроведување избори на работничките совети на стопанските претпријатија што го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 29 декември 1951 година, а кој гласи:

ЗАКОН**ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ НА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА****Член 1**

Изборите на работничките совети на стопанските претпријатија се вршат во сите стопански претпријатија согласно на одредбите од Основниот закон за управување со државните стопански претпријатија и со повисоките стопански здруженија од страна на работните колективи, при следните застапувања.

а) за членови на работничкиот совет се сметаат избрани кандидатите предложени на потврдените кандидатски листи што добиле најголем број гласови, без обзир на која листа се наоѓаат,

б) со изборите за работнички совет раководи изборна комисија избрана од работничкиот совет од редот на работниците и службениците на претпријатието.

Член 2

Се овластува Владата на ФНРЈ во соработка со Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија да донесе поблиски одредби за избирање на работничките совети и на управните одбори на стопанските претпријатија и стопанските здруженија.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службенот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 2269

29 декември 1951 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

9.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на ФНРЈ за воведување нов платен систем и други стопански мерки со цел да се подготви новиот плански и финансиски систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА КАЛКУЛАЦИЈА И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШКОВИТЕ ВО ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

Член 1

Стопанските претпријатија што се занимаваат со индустриска и рударска дејност ќе ги предвидуваат своите трошкови и ќе ги вршат калкулациите на поодделни производи (услуги) и пресметка на трошките на вкупното производство врз основа на одредбите од оваа уредба.

Член 2

Материјалот и услугите се пресметуваат во калкулациите по набавните цени.

Под набавни цени се подразбираат пропишаните (определените) цени или доколку такви цени не се определени, пазарните цени.

Платите што влегуваат во цената на чинењето се пресметуваат по прописите што постојат за платите, наголемени за паричната надокнада наместо боновите за прехрана, како и за паричната надокнада наместо индустриските бонови што ги набавува претпријатието од Народната банка на ФНРЈ.

Член 3

Стопанските претпријатија се должни да ја остварат амортизацијата во вкупниот износ што ќе им го определи надлежниот стопанско-управен орган односно стопанското здружение (маса на амортизацијата).

Процентот на амортизацијата за поодделни производи односно производството на поодделни погони се пресметува од односот на задолжението за масата

на амортизацијата и, по правило, платите на изработката (чл. 4 точ. 2 од оваа уредба), за една година.

Претпријатието е должно да го калкулира во цената на поодделни производи односно трошкови на производството на поодделни погони износот пресметан врз основа на процентот од претходниот став, и тоа до остварувањето на масата на амортизацијата.

Член 4

Задолжителни елементи на калкулацијата на трошките, како за поодделни производи така и за пресметувањето на трошките на производството на поодделни погони како и на вкупното производство на претпријатието се:

- 1) Материјал за изработка
- 2) Плати на изработката
- 3) Амортизација
- 4) Погонска режија
- 5) Управно-продавна режија

I. Цена на чинењето

6) Акумулација и фондови

II. Предвидена (калкулативна) продавна цена.

Член 5

Стопанското претпријатие ги продава своите производи по пазарните цени, доколку цените на производите (услугите) не се пропишани (определени).

Член 6

Под акумулација и фондови во калкулацијата на предвидената продавна цена се подразбираат општествениот придонес, придадениот општествен придонес, данокот на промет, како и предвидената добивка на претпријатието.

Од износот на акумулацијата и на фондовите претпријатието го исплатува најнапред општествениот придонес, придадениот општествен придонес, како и данокот на промет доколку е пропишан за поодделни производи.

Оданишокот на средствата откако ќе се подмират обврските од претходниот став подлежува на оданочување со данок на екстра добивката.

Остатокот на средствата се употребува за формирање на фондот на сопствените инвестиции и на резервниот фонд, како и за наголемување фондот на платите според посебните прописи.

Износот за наголемување фондот на платите подлежува на одделно оданочување.

Данокот на промет ќе се пресметува само во случај ако се состави калкулација на цените на поодделни производи и ако е пропишан за тие производи данокот на промет. Во случај на пресметување трошките на производството на поодделни погони како и вкупното производство на претпријатието, ќе се примени само стопата на акумулацијата и на фондовите.

Член 7

Стопанското претпријатие ги врши задолжителните инвестиции определени со општествениот план од делот на средствата на општествениот придонес и данокот, како и од дотациите од буџетот доколку е определена дотација.

Средствата на амортизациониот фонд можат да се користат и за задолжителни инвестиции по посебните прописи.

Целот од средствата на општествениот придонес и данокот за самостојно финансирање на овие инвестиции се определува со посебни прописи.

Член 8

Фондот на платите стопанското претпријатие го пресметува според платите определени по прописите

што постојат, оразмерно со обврските на претпријатието што произлегуваат од општествениот план, придржувајќи се кон нормативите на работната сила.

Под фонд на платите во смисла на овој член се подразбира онаа плата на работниците и службениците која влегува во цената на чинењето (чл. 4 на оваа уредба).

Член 9

Во средствата на акумулацијата и фондовите на претпријатието влегуваат и вонредните приходи.

Вонредните расходи се исплатуваат, по правило, од средствата на акумулацијата и фондовите со кои претпријатието самостојно располага.

Член 10

Средствата на акумулацијата и фондовите на претпријатието што ќе престанат по подмирувањето на општествениот придонес, припадениот општествен придонес и данокот на екстра добивка можат да се користат за сопствени инвестиции, за резервниот фонд и за наголемување фондот на платите дури по донесувањето на прописите за распределбата на овие средства.

Член 11

Се овластува Министерот на финансите на ФНРЈ да издава напатствија за применување на оваа уредба.

Надлежните претседатели на советите на Владата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, ќе ги промишлат задолжителните калкулации на трошковите за други стопански гранки односно дејности.

Се овластува Сојузниот завод за статистика и евиденција да пропише, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, да се испраќаат податоците што се потребни за евиденција и статистика во поглед на калкулацијата и пресметувањето на трошковите.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1952 година.

29 декември 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

10.

Врз основа на членот 1 од Законот за овластување Владата на ФНРЈ за воведување нов платен систем и други стопански мерки со цел да се подготви новиот плански и финансиски систем Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАПИРАЊЕ ИЗДАВАЊЕТО НА БОНОВИ ПРИ ОТКУПОТ НА СТРАНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ

Член 1

Од 1 јануари 1952 година при купувањето на странските средства за плаќање нема да се издаваат, осем динарската противвредност, бондови што даваат право за купување стоки и плаќање услуги со попуст од продавните цени на мало.

Член 2

Боновите што се издадени до 1 јануари 1952 година врз основа на Уредбата за издавање бондови за купување стоки по пониските единствени цени за откуп на слободни девизи и валути („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 62/48) како и други прописи донесени врз основа на оваа уредба, остануваат и натаму во циркулација и можат да се употребат за купување стоки или за плаќање услуги со предвидениот попуст.

Член 3

Туристичките бондови издадени врз основа на Решението за плаќање услуги и за купување стоки на туристички бондови од страна на странските патници и туристи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 20/51) не ќе можат почнувајќи од 15 јануари 1952 година да се употребат за купување стоки нити за плаќање услуги.

Неискористените туристички бондови имателите можат да и ги поднесат на Народната банка на ФНРЈ до 31 јануари 1952 година поради наплата на нивната вредност.

Трговските, угостителските и други претпријатија како и установите што примиле туристички бондови за продадени стоки или услуги, должни се најдоцна до 31 јануари 1952 година да и ги поднесат на Народната банка на ФНРЈ овие бондови на правлање во смисла на досегашните прописи.

После 31 јануари 1952 година туристичките бондови престануваат да важат и по нив нема да се исплатува никаков регрес.

Член 4

Се ставаат вон сила Уредбата за издавање бондови за купување стоки по пониските единствени цени за откуп слободни девизи и валути и Решението за плаќање услуги и купување стоки на туристички бондови од страна на странските патници и туристи, како и сите прописи што се донесени врз основа на споменатата уредба и решение.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1952 година.

29 декември 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

11.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на поморството на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ УПРАВИ НА ПОМОРСКИ ОБЛАСТИ

Член 1

Во ресорот на поморството се осниваат, како територијални извршни и управни органи на Министерството на поморството на ФНРЈ:

Управа на Поморската област на Северниот Јадран со седиште во Ријека;

Управа на Поморската област на Средниот Јадран со седиште во Сплит; и

Управа на Поморската област на Јужниот Јадран
со седиште во Котор.

Член 2

Сите управни работи во областа на поморството кои биле до денот на влегувањето во сила на оваа уредба во надлежност на дирекциите на луките на Северниот, Средниот и Јужниот Јадран се пренесуваат во надлежност на поморските области на Северниот, Средниот и Јужниот Јадран.

Внатрешната организација и територијалната надлежност на управата на поморските области ја определува Министерот на поморството на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

Член 3

Управите на поморските области, како територијални органи на поморската управа се грижат, непосредно или преку лучките капетани и лучките испостави како свои подредени органи, за сигурноста на поморскиот сообраќај и пловидбата по море, за редот и устројството во луките, на бродовите во луките и на крајбрежното море на ФНРЈ, за правилното функционисање на поморската расвета и балисажните знаци во крајбрежното море на ФНРЈ, како и за заштита на човешките животи на море.

Член 4

На чело на управата на поморската област е начелник.

Член 5

Секоја управа на поморската област има своја предметка која влегува во состав на предметката на Министерството на поморството на ФНРЈ.

Член 6

Дирекциите на луките на Северниот, Средниот и Јужниот Јадран ќе им ги отстапат на односите управы на поморските области сите основни средства, инвентар и материјал што служат за поморско-управна служба.

Член 7

Дирекциите на луките на Северниот, Средниот и Јужниот Јадран основани со Уредбата од 19 април 1949 година стануваат државни стопански претпријатија.

Член 8

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба ќе донесува Министерот на поморството на ФНРЈ.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за оснивање дирекции на луките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/49).

Член 10

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1952 година.

1 јануари 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поморството на ФНРЈ,
Макс Баје, с. р.

12.

Врз основа на Резолуцијата од Народната скупштина на ФНРЈ за овластување на Владата на ФНРЈ за спроведување поставки и мерки предвидени во Предлогот на општествениот план на ФНРЈ за 1952 година, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансите на ФНРЈ, издава

НАРЕДБА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО I ТРИМЕСЕЧЈЕ 1952 ГОДИНА

1. Во I тримесечје 1952 година ќе се финансираат само градежните објекти по Предлогот на општествениот план на ФНРЈ за 1952 година, како и рударските инвестициони градови и одржувањето на градежните објекти од амортизациониот фонд.

2. Финансирањето на инвестициите во 1952 година се врши преку Државната инвестициона банка на ФНРЈ.

3. Изјавите за начинот на финансирањето и плаќањето на инвестициите во 1952 година ќе донесе Министерот на финансите на ФНРЈ и Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1952 година.

Бр. 1

1 јануари 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

13.

Врз основа на Резолуцијата од Народната скупштина на ФНРЈ за овластување Владата на ФНРЈ за спроведување поставки и мерки предвидени во Предлогот на општествениот план на ФНРЈ за 1952 година, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ВРЕМЕНИТЕ СТОПИ, ПРЕСМЕТКАТА И УПЛАТАТА НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ

1) Државните стопански претпријатија, задругите, задружните стопански претпријатија и стопанските претпријатија на општествените организации должни се, почнувајќи од 1 јануари 1952 година додека не се донесат прописи за општествениот придонес, данокот на промет, данокот на екстра добивка и данокот на вишок на фондот на платите, да ја пресметуваат и уплатуваат акумулацијата и фондовите по стопите од Времената тарифа за стопите на акумулацијата и фондовите која е составен дел од ова решение.

2) Земјоделските задруги нема да ја пресметуваат и уплатуваат акумулацијата и фондовите по ова решение додека не се донесе одделно решение.

Занајтчиските задруги ќе ја пресметуваат и уплатуваат акумулацијата и фондовите по стопата што е определена за државните занајтчиски претпријатија.

Стопанските претпријатија на здруженијата на слепите и на глувонемите не се должни да ја уплатуваат акумулацијата и фондовите по ова решение.

3) Износот на акумулацијата и на фондовите се пресметува со применувањето на соодветната стопа од Времената тарифа за стопите на акумулацијата и фондовите на потрошениот фонд на платите.

Ако едно стопанско претпријатие произведува разни производи кои се предвидени во Времената тарифа за стопите на акумулацијата и фондовите во повеќе производни групации (погони), ќе ја пресметуваат и уплатуваат акумулацијата и фондовите по стопата што е определена за претежната дејност на дотичното претпријатие. По исклучение, претпријатијата со одделно организирани погони (комбинати) ќе ја пресметуваат и уплатуваат акумулацијата и фондовите одделно по стопите што се определени за поодделни погони во Времената тарифа, со тоа што акумулацијата и фондовите на платите на управно-продавната режича да се пресметуваат и уплатуваат по стопата која е определена за погонот што е претежен во дотичниот комбинат.

4) Стопанските претпријатија и задругите должни се да ги уплатуваат пресметаните износи на акумулацијата и фондовите на своја одделна сметка на акумулацијата и фондовите кај Народната банка на ФНРЈ односно кај друга банка при која се води нивната текуќа сметка, и тоа при секое подигање на готовината за исплата на платите на работниците и службениците.

5) Истовремено со уплатата на акумулацијата и фондовите стопанските претпријатија и задругите се должни да ја издаваат на банката вирмански налози на терет на нивната сметка на акумулацијата и фондовите да ги книжи во корист на определените сметки на основниот општествен придонес, на припадениот општествен придонес и придонесот за социјално осигурување износите што ќе се добијат со применувањето на определените стопи на потрошениот фонд на платите, со тоа што износот на придонесот за социјално осигурување да се пресметува по стопата од 45% од фондот на платите, а основниот општествен придонес по стопата определена во Времената тарифа за стопите на акумулацијата и фондовите намалена за 45 (т. е. намалена за стопата на придонесот за социјално осигурување).

6) Со износите на акумулацијата и фондовите кои се уплатени кај банката за сметка на акумулацијата и фондовите, претпријатијата и задругите не можат да располагаат за други цели осем за целта на уплатата на основниот и припадениот општествен придонес и придонесот за социјално осигурување се додека не се изврши на терет на истата сметка пресметување и уплата на данокот на промет, данокот на екстра добивка и данокот на вишокот на фондот на платите по прописите што ќе се донесат.

7) Стопанските претпријатија и задругите нема да ја плаќаат првата и втората разлика во подната цена на чинењето односно првата и втората разлика во платите од 1 јануари 1952 година на платите што се однесуваат до периодот од 1 јануари 1952 година натаму. На платите што се однесуваат на периодот до 31 декември 1951 година нема да се пресметуваат акумулацијата и фондовите по ова решение, туку ќе се пресмета и уплати првата и втората разлика.

Земјоделските задруги ќе го пресметуваат и уплатуваат само придонесот за социјално осигурување по стопата од 45% од фондот на платите на оние лица што се во работен однос спрема задругата.

8) Членовите на задругите кои се должни по ова решение да ја пресметуваат и уплатуваат акумулацијата и фондовите (со придонесот за социјално осигурување), социјално се осигурани и во поглед на до-

датоците за деца од 1 јануари 1952 година исто како работниците и службениците.

9) Поблиски прописи за извршувањето на ова решение ќе донесува Министерот на финансите на ФНРЈ.

10) Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1952 година.

Бр. 24985

1 јануари 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

14.

Врз основа на чл. 57 од Законот за општествениот придонес и за даноците издавам

НАРЕДБА

ЗА УПЛАТА НА ПООДДЕЛНИ ВИДОВИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ НА СМЕТКИТЕ ПРИ НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ

I. Основен општествен придонес

Основниот општествен придонес ќе се уплатува во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ на следните сметки:

- 1) на сметката бр. 800050 — основен општествен придонес од државните стопански претпријатија,
- 2) на сметката бр. 800150 — основен општествен придонес од задружните организации,
- 3) на сметката бр. 800250 — основен општествен придонес од стопанските претпријатија на општествените организации, и
- 4) на сметката бр. 800350 — камата на општествениот придонес.

Пред броевите на горните сметки мора да се запише оперативниот број на онаа филијала на Народната банка на ФНРЈ при која се врши уплата.

II. Придаден општествен придонес

Придадениот општествен придонес ќе се уплатува во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ на следните сметки:

- 1) на сметката бр. 800051 — придаден општествен придонес од државните стопански претпријатија,
- 2) на сметката бр. 800151 — придаден општествен придонес од задружните организации,
- 3) на сметката бр. 800251 — придаден општествен придонес од стопанските претпријатија на општествените организации,

4) каматата на ненавремен платен придаден општествен придонес ќе се уплатува во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ на сметката бр. 800350 — камата на општествениот придонес.

Пред броевите на горните сметки мора да се запише оперативниот број на онаа филијала на Народната банка на ФНРЈ при која се врши уплата.

III. Данок на екстра добивката

Данокот на екстра добивката стопанските претпријатија и задругите ќе го уплатуваат во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ на следните сметки:

ративните броеви и начинот на нивното запишување се следни:

- 1) за Народна Република Србија 100 (на пример: 100-801022),
- 2) за Народна Република Хрватска 400 (на пример: 400-801022),
- 3) за Народна Република Словенија 600 (на пример: 600-801022),
- 4) за Народна Република Босна и Херцеговина 700 (на пример: 700-801022),
- 5) за Народна Република Македонија 800 (на пример: 800-801022),
- 6) за Народна Република Црна Гора 9 (на пример: 9-801022).

Државните стопански претпријатија под стопанска управа на околските и градските народни одбори должни се пред броевите на сметките 804022 и 805022 да го запишат оперативниот број на онаа филијала на Народната банка на ФНРЈ или на комуналната банка при која се води извршувањето на буџетот на дотичниот орган на власта во чија корист се врши уплата на одвишоците на обртните средства.

IX. Просечен подвозен став

Долговните износи на просечниот подвозен став за поранешните години ќе се уплатуваат во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ на следните сметки:

- 1) на сметката бр. 01-800410 — просечен подвозен став на стопанските претпријатија под стопанска управа на сојузните органи, и
- 2) на сметката бр. 01-800411 — просечен подвозен став на стопанските претпријатија под стопанска управа на републичките органи.

Што се однесува до пресметувањето на негативните на терет на позитивните разлики на просечниот подвозен став до крајот на 1951 година важат и натаму прописите што биле во сила на крајот на 1951 година.

X. Разни приходи од стопанството

За остатоците на сите други приходи од стопанството за поранешните години што не се горе споменати, ќе се уплатуваат во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ на сметката бр. 800036 — разни приходи од стопанството за поранешните години.

На горната сметка ќе се уплатуваат и долговните износи на данокот на промет производи, доколку не е инаку определено во одделот V на оваа наредба, потоа долговните износи на добивката, на намалувањето полната цена на чинието, на одвишоците на приходите на позисоките стопански здруженија (дирекции), на тарифските разлики, на разликите во работите и маржите, на одвишоците на придонесот за кадрови, одвишоците на вонредните и непредвидените приходи над вонредните и непредвидените расходи на разликите на единствените цени на стоките во трговијата, на приходите на „собираната сметка II“, на средствата на фондот за културно-просветна работа од 1947—1949 година и на сите други приходи од стопанството што се уплатуваат во буџетот во поранешните години, без обзир на значењето на претпријатието.

Пред бројот на горната сметка мора да се запише оперативниот број на онаа филијала на Народната банка на ФНРЈ при која се врши уплата.

На терет на сметката бр. 800036 на претпријатијата ќе им се врши исплата на сите нивни побарувања од буџетот по завршната сметка за 1951 година.

II. Начин на уплатата на приходите од стопанството

Стопанските претпријатија и задругите ќе ја уплатуваат сета акумулација и фондовите по прописите на Решението од Владата на ФНРЈ за Тарифата на

стоите за акумулацијата и фондовите на својата одделна сметка при Народната банка на ФНРЈ односно при друга банка при која се води нивната текуќа сметка и едновременно ќе и издаваат на банката налог да ги книжи на терет на таа одделна сметка соодветните износи во корист на определените сметки на основниот општествен придонес, на припадениот општествен придонес и на придонесот за социјалното осигурување онака како е предвидено во споменатото Решение на Владата на ФНРЈ. Кога ќе се донесат прописи на Владата на ФНРЈ за данокот на прометот, данокот на екстра добивката и данокот на вишокот на фондот на платите, претпријатијата и задругите ќе извршат пресметка на овие даноци и ќе и издадат на банката налог да ги книжи соодветните износи на овие даноци на терет на нивната сметка на акумулацијата и фондовите на определените сметки.

Пред броевите на горните сметки мора да се запише оперативниот број на филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која се врши уплата.

Сите стопански претпријатија и други уплатители на горните приходи од стопанството кои имаат текуќа сметка при Народната банка на ФНРЈ или при друго државно кредитно претпријатие должни се да вршат уплата само со бирмански налог. Бирманскиот налог се издава на општиот образец на Народната банка на ФНРЈ бр. 174. Обврзаниите кои имаат текуќа сметка при државно кредитно претпријатие ќе вршат уплата во готови пари преку четириделна уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 141.

Народната банка на ФНРЈ може образецот бр. 174 да го печати одделно за уплата на поодделни видови приходи на определените сметки.

XII. Амортизација

Амортизацијата не е буџетски приход и ќе се уплатува на определените сметки при Државната инвестициона банка односно при комуналната банка.

XIII. Данок на доходот

Долговиот и текућиот данок на доход ќе се уплатува во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ на една определена збирна сметка на данокот на доход на дотичниот околски односно градски (реонски) народен одбор, што ќе се води при филијалата на Народната банка на ФНРЈ односно при комуналната банка во подгрупа на сметката 807.

Уплатителите на овој данок должни се да набават од финансискиот орган на надлежниот околски односно градски (реонски) народен одбор точен број на сметката на која треба да се врши уплата.

Уплатителот е должен на грбот од уплатницата да назначи на која форма данок на доход се однесува дотичната уплата.

Министерот на финансите на народната република може да пропише празнењето на збирната сметка на данокот на доходот да го врши самата филијала на Народната банка на ФНРЈ односно комуналната банка, врз основа на податоците од претходниот став. Ако тоа празнење не го врши самата филијала на Народната банка на ФНРЈ односно комуналната банка, ќе го врши по налог од финансискиот орган на околскиот односно градскиот народен одбор.

Празнењето на збирната сметка на данокот на доход по поодделни форми и нивната расподелба според определените проценти на поодделни буџети ќе се врши на следниот ден по истекот на секои пет дена во месецот (т. е. на секој 6-ти, 11-ти, 16-ти, 21, 26-ти и 1 во месецот).

За уплата на данокот на доход во готови пари служи четириделна уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 141, а за уплата преку бирмански налог — уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 174

XIV. Локален данок

Локалниот данок ќе се уплатува во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ на определена збирна сметка на локалниот данок на дотичниот околски односно градски народен одбор, која ќе се води при филијалата на Народната банка на ФНРЈ односно при комуналната банка во подгрупа на сметката 807.

Уплатителите на овој данок должни се да набават од финансискиот орган на надлежниот околски односно градски (реонски) народен одбор точен број на сметката на која треба да се врши уплата.

Уплатителот е должен на грбот од уплатницата да го назначи местото (општината) во кое се задолжува со овој данок.

Ако во наплатениот локален данок учествуваат повеќе буџети, министерот на финансите на народната република може да пропише да врши празнење на збирната сметка на локалниот данок во корист на буџетите на поодделни месни (општински) народни одбори и буџетот на околскиот народен одбор самата филијала на Народната банка на ФНРЈ односно комуналната банка, врз основа на податоците од претходниот став. Ако тоа празнење не го врши самата филијала на Народната банка на ФНРЈ односно комуналната банка, ќе го врши по налог од финансискиот орган на околскиот народен одбор.

Празнењето на збирната сметка на локалниот данок ќе се врши во сроките во кои се празни збирната сметка на данокот на доходот по претходниот оддел на оваа наредба.

За уплата на данокот служи четириделна уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 141, а за уплата преку вирмански налог-уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 174.

XV. Данок на наследства и подароци

Долговиот и текуќиот данок на наследства и подароци ќе се уплатува во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ на една збирна сметка на данокот на наследства и подароци на дотичниот околски односно градски народен одбор, која ќе се води при филијалата на Народната банка на ФНРЈ односно при комуналната банка во подгрупа на сметката 807. Уплатителите на овој данок должни се да набават од финансискиот орган на надлежниот околски односно градски (реонски) народен одбор точен број на сметката на која треба да се врши уплата.

Уплатителот е должен на грбот од уплатницата да го назначи местото (општината) во кое се задолжува со овој данок.

Ако во наплатениот данок на наследства и подароци учествуваат повеќе буџети, министерот на финансите на народната република може да пропише да врши празнење на збирната сметка на данокот на наследства и подароци во корист на поодделни буџети самата филијала на Народната банка на ФНРЈ односно комуналната банка, врз основа на податоците од претходниот став. Ако тоа празнење не го врши самата филијала на Народната банка на ФНРЈ односно комуналната банка, ќе го врши по налог од финансискиот орган на околскиот односно градскиот народен одбор.

Празнењето на збирната сметка на данокот на наследства и подароци ќе се врши во сроките во кои се празни збирната сметка на данокот на доход по одделот XIII на оваа наредба.

За уплата на данокот во готови пари служи четириделна уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 141 а за уплата преку вирмански налог — уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 174.

XVI. Местен самопридонес

Долговиот и текуќиот местен самопридонес ќе се уплатува во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ на една збирна сметка на месниот самопридонес на дотичниот околски односно градски народен одбор, која ќе се води при филијалата на Народната банка на ФНРЈ односно при комуналната банка во подгрупа на сметката 807.

Уплатителите на овој данок должни се да набават од финансискиот орган на надлежниот околски односно градски народен одбор точен број на сметката на која треба да се врши уплата.

Уплатителот е должен на грбот од уплатницата да го назначи местото (селото) и месниот (општинскиот) односно градскиот народен одбор за чија сметка врши уплата на месниот самопридонес.

Министерот на финансите на народната република може да пропише да врши празнење на збирната сметка на месниот самопридонес во корист на местото (селото) односно во корист на буџетот на народниот одбор за чија сметка е извршена уплатата самата филијала на Народната банка на ФНРЈ односно комуналната банка, врз основа на податоците од претходниот став. Ако тоа празнење не го врши самата филијала на Народната банка на ФНРЈ односно комуналната банка, ќе го врши по налог од финансискиот орган на околскиот односно градскиот народен одбор.

Празнењето на збирната сметка на месниот самопридонес ќе се врши во сроките во кои се празни збирната сметка на данокот на доход по одделот XIII на оваа наредба.

За уплата на месниот самопридонес во готови пари служи четириделна уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 141, а за уплата преку вирмански налог-уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 174.

XVII. Такси

Таксите што се наплатуваат во готови пари во 1952 година ќе се уплатуваат при Народната банка на ФНРЈ на сметката бр. 801021 — приходи од такси во готови пари.

Приходот од продажба на таксени вредносници (таксени марки, пасоши за добиток, царински пријави и плативи таксени обрасци) ќе се уплатува на сметката бр. 801121 — приходи од продажба на таксени вредносници.

Уплатителот е должен пред горните броеви на сметките да го запише оперативниот број на централата на Народната банка на ФНРЈ односно оперативниот број на онаа филијала на која е пренесена оперативата на централата за дотичната наводна република, како што е тоа објаснето во одделот V на оваа наредба.

За уплати во готови пари служи четириделна уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 141, а за уплати преку вирман уплатница по образецот бр. 174.

XVIII. Приходи од државни установи и надлештва

Приходите од државни установи и надлештва се уплатуваат во корист на одделни евидентни сметки во подгрупа 807 што и се отворени на секоја буџетска установа врз основа на одделното напатствие од Министерството на финансите на ФНРЈ и тоа при онаа банка при која се води буџетскиот акредитив на дотичната буџетска установа односно надлештво.

При уплатата на овие приходи државната установа односно надлештво мора на грбот од уплатницата да ја назначи партијата и позицијата во чија корист врши уплата.

Салдата на овие евидентни сметки десетодневно ќе се пренесуваат (празнат) во корист на онај буџет кому што припаѓа буџетската установа по своето значење.

При пренесувањето (празнењето) на состојбата на овие сметки мора на грбот од налогот со кој се врши пренесувањето да се назначи буџетската партија и позиција во чија корист треба да се изврши книжењето.

Установите со самостојно финансирање мораат да имаат одделни текуќи сметки при банката во чија корист ќе ги уплатуваат остварените буџетски приходи.

XIX. Други приходи

Сите други приходи ќе се уплатуваат при Народната банка на ФНРЈ на следните сметки, и тоа:

1) Приходите од казни:

а) на сметката бр. 01-800229 — приходи од казни во корист на сојузниот буџет;

б) на сметката бр. 801229 — приходи од казни во корист на републичкиот буџет,

в) на сметката бр. 300-802229 — приходи од казни во корист на буџетот на Автономната Покраина Војводина,

г) на сметката бр. 380 — 802229 — приходи од казни во корист на буџетот на Автономната Косовско-метохиска Област,

д) на сметката бр. 804229 — приходи од казни во корист на буџетот на околинскиот народен одбор,

е) на сметката бр. 805229 — приходи од казни во корист на буџетот на градскиот народен одбор.

При уплатата на овие приходи треба одделно да се означат уплатите во корист на партијата приходи од казни, а одделно уплатите во корист на партијата приходи од конфискуван имот, со назначување буџетската партија и позиција во чија корист уплатата се врши.

2) Враќањето на буџетските средства од претходните години:

а) на сметката бр. 01-800329 — враќање на буџетските средства од претходните години во корист на сојузниот буџет,

б) на сметката бр. 801329 — враќање на буџетските средства од претходните години во корист на републичкиот буџет,

в) на сметката бр. 300-802329 — враќање на буџетските средства од претходните години во корист на буџетот на Автономната Покраина Војводина,

г) на сметката бр. 380-802329 — враќање на буџетските средства од претходните години во корист на буџетот на Автономната Косовско-метохиска Област,

д) на сметката бр. 804329 — враќање на буџетските средства од претходните години во корист на буџетот на околинскиот народен одбор,

е) на сметката бр. 805329 — враќање на буџетските средства од претходните години во корист на буџетот на градскиот народен одбор.

3) Приходи од укинатите фондови:

а) на сметката бр. 01-800032 — приходи од укинатите фондови во корист на сојузниот буџет,

б) на сметката бр. 801032 — приходи од укинатите фондови во корист на републичкиот буџет,

в) на сметката бр. 300-802032 — приходи од укинатите фондови во корист на буџетот на Автономната Покраина Војводина,

г) на сметката бр. 380-802032 — приходи од укинатите фондови во корист на буџетот на Автономната Косовско-метохиска Област,

д) на сметката бр. 804032 — приходи од укинатите фондови во корист на буџетот на околинскиот народен одбор,

е) на сметката бр. 805032 — приходи од укинатите фондови во корист на буџетот на градскиот народен одбор.

4) Разни и непредвидени приходи:

а) на сметката бр. 01-800029 — разни непредвидени и вонредни приходи во корист на сојузниот буџет,

б) на сметката бр. 801029 — разни непредвидени и вонредни приходи во корист на републичкиот буџет,

в) на сметката бр. 300-802029 — разни непредвидени и вонредни приходи во корист на буџетот на Автономната Покраина Војводина,

г) на сметката бр. 380-802029 — разни непредвидени и вонредни приходи во корист на буџетот на Автономната Косовско-метохиска Област,

д) на сметката бр. 804029 — разни непредвидени вонредни приходи во корист на буџетот на околинскиот народен одбор,

е) на сметката бр. 805029 — разни непредвидени и вонредни приходи во корист на буџетот на градскиот народен одбор.

Државните установи и надлештва ќе ги уплатуваат на овие сметки сите приходи што не се предвидени во буџетот, а исто така и сите предвидени вонредни приходи. Сите овие приходи ќе се уплатуваат во бруто износи, т. е. од нив не смеат да се одбиваат непредвидените и вонредните расходи.

5) Приходите од царините:

а) на сметката бр. 01-800024 — приходи од царини.

На оваа сметка ќе се уплатуваат сите царински дажбини заедно со збирниот данок, со данокот на лукуз и со државната тропарина.

6) Приходите од царинската такса:

а) на сметката бр. 01-800124 — приходи од царинската такса.

7) Приходите од репарации и реституции:

а) на сметката бр. 01-800026.

При уплатите на приходите од репарации и реституции мора да се назначи соодветната буџетска партија.

Налоговите приходи од овој дел (XIX) од поранешните години нема да се уплатува на одделни сметки при Народната банка на ФНРЈ, туку на соодветните сметки на кои се уплатуваат приходи за 1952 година.

Пред броевите на сметките по кои се врши уплатата на разни приходи во корист на републичкиот буџет мора да се стави оперативниот број на централата на Народната банка на ФНРЈ односно оперативниот број на онаа филијала на која е пренесена оперативата на централата за дојичната народна република, како што е тоа објаснето во одделот V на оваа наредба, а пред броевите на сметките по кои се врши уплатата на разни приходи во корист на буџетите на околинските односно градските (реонските) народни одбори мора да се запише оперативниот број на онаа филијала на Народната банка на ФНРЈ односно на комуналната банка при која се врши извршувањето на буџетот на дотичниот околински односно градски народен одбор во чија корист се врши уплатата.

За уплатата во готови пари на сите горни приходи служи четворедна уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 141, а за уплатата преку вирман — уплатница по образецот бр. 174.

XX. Други одредби

Се она што е кажано во оваа наредба за Народната банка на ФНРЈ и нејзините филијали важи и за другите банки при кои се врши уплатата на буџетските приходи односно кои ги извршуваат буџетите на поодделни народни одбори. Во овие случаи уплатителите се должни да го набават од дотичната банка бројот на сметката во чија корист се врши уплатата.

При уплатите на буџетските приходи на сметките предвидени во оваа наредба уплатителите се должни да ги употребуваат само оние образци што се предвидени за соодветните буџетски приходи и тие да ги пополнуваат четливо и потполно.

Филијалите на Народната банка на ФНРЈ и другите банки должни се од своја страна да ја проверуваат правилноста на пополнувањето на образците.

Оваа наредба ќе се применува од 1 јануари 1952 година.

Бр. 24989
1 јануари 1951 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

15.

Врз основа на точ. I од Решението на Владата на ФНРЈ за утврдување паритетот на динарот, а по предлог од Народната банка на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ

1. Почнувајќи од 1 јануари 1952 година на сите пресметки, купувања и продажби на странски средства на плаќање ќе се применуваат следните курсеви:

	Динари
100 шилинга (нестоковни)	1,153.845
100 белгиски франци	600.—
1 англиска фунта	840.—
100 кшс	600.—
100 дански круни	4,343.34
1 египетска фунта	861.467
100 француски франци	85.7142
100 драхми	2.—
100 холандски форинти	7,894.745
100 италијански лири	48.—
1 канадски долар	289.505
100 Д. марки з. з.	7,142.85
100 норвешки круни	4,200.—
1 САД долар	300.—
100 швајцарски франци	6,860.561
100 шведски круни	5,799.12
100 турски лири	10,714.271

2. Никакви одделни пресметки, исплати и наплати нема да се вршат после 1 јануари 1952 година.

Бр. 24957
29 декември 1951 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Министерството на финансите на ФНРЈ по извршеното упоредување со изворниот текст, установи дека во текстот на Ценовникот на основните цени за сировини и полупроизводи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51 — Огласен дел) се поткрале долу наведените грешки и дава следна

ИСПРАВКА НА ЦЕНОВНИКОТ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУГОВИНИ И ПОЛУПРОИЗВОДИ

- Во гранката 112 — под ред. бр. 1, вториот ред, стои „до 8 зрна“ а треба да стои „до 8% зрна“.
- Во гранката 113 — под ред. 4 и 5 стои „м. в.“, а треба да стои само „в.“.
- Во гранката 115 — под ред. бр. 1 стои „ Al_2O_3 — мах. 4%, H_2O мах. 8%“, а треба да стои „ Al_2O_3 — 52%, SiO_2 мах. 4%, H_2O мах. 8%“.

под ред. бр. 3 стои — „ $S-45\%$, Fe мах. 8%, SiO_2 мах. 12%“, а треба да стои „ $S-45\%$, H_2O мах. 8%“.

под ред. бр. 19 — сто „ $Mn-65\%$ “, а треба да стои „ $Mn-65\%$ “.

под ред. бр. 25 — стои „ $Ma-63$ “, а треба да стои „ $Ms-63\%$ “, под ред. бр. 40 — стои „30/10“, а треба да стои „30/18“.

Во гранката 124 — под ред. бр. 1 — стои „Памучно предиво“, а треба да стои „Памучно влакно“.

Во гранката 313 — под ред. бр. 9, стои под един. на мера „ m^3 “, а треба да стои „пр. м.“

Од Министерството на финансите на ФНРЈ, 30 декември 1951 година.

СОДРЖАЈ:

	Страна
1. Резолуција по повод Предлогот на општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година — — —	1
2. Резолуција по повод Предлогот на сојузниот буџет за 1952 година — — — — —	1
3. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ за потврда на указите од Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ донесени во времето помеѓу IV редовно и II вонредно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ (II свикнување), согласно на чл. 74, точ. 6, 13 и 15 од Уставот на ФНРЈ — — — — —	1
4. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ за потврда на уредбите од Владата на ФНРЈ донесени во времето од IV редовно до II вонредно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ — — — — —	2
5. Основен закон за општествениот придонес и за даноците — — — — —	2
6. Закон за дополнување Законот за ордените и медалите на Федеративна Народна Република Југославија — — — — —	7
7. Закон за изменување членот 15 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија — — — — —	7
8. Закон за спроведување избори на работничките совети на стопанските претпријатија — — — — —	7
9. Уредба за задолжителна калкулација и пресметување на трошковите во индустријата и рударството — — — — —	8
10. Уредба за запирање издавањето на бонусите при оккупот на странски средства за плаќање — — — — —	9
11. Уредба за оснивање управи на поморските области — — — — —	9
12. Наредба за финансирање градежни објекти во I тримесечје на 1952 година — — — — —	10
13. Решение за времените стопи, пресметката и уплатата на акумулацијата и фондовите — — — — —	10
14. Наредба за уплата поодделни видови буџетски приходи на сметките при Народната банка на ФНРЈ — — — — —	11
15. Решение за утврдување курсевите на странските валути — — — — —	16
Исправка на Ценовникот на основните цени за сировини и полупроизводи — — — — —	16

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие. Белград